



Incoming Tourist Centre

Семинар во Истанбул

МИТ Универзитет Скопје



1 ден

Состанок на групата во договореното време и место и поаѓање за Истанбул. Ноќно патување преку граничниот премин Богородица кон Р.Грција со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден

Пристигнување во Истанбул во предпладневните часови. Панорамски разглед на Азискиот дел на Истанбул. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. Ноќевање.

3 ден

Појадок. После појадокот посета на Принцевите Острови со локален водич и крстарење по Босфор. Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден

Појадок. После појадокот панорамски разглед на стариот дел од градот со локален водич: Римскиот аквадукт, Хиподромот, Ибрахим Паша Палата, посета на Сината џамија, Аја Софија, Топкапи Палатата, и Хурем Султан Амам. Враќање во хотел. Во вечерните часови посета на ТАШХАН Национален Турски ресторан со богата шоу програма. Враќање во хотел. Ноќевање.

5 ден

Појадок. После појадокот посета на Универзитетот Мармара со локален водич каде ќе има презентација и коктел. Враќање во хотел и слободно време. Во вечерните часови посета на ноќен клуб во Таксим. Ноќевање.

6 ден

Појадок. Напуштање на хотелот и посета на Долма Бахче Сарај – последната резиденција на Отоманскиот Султан која содржи музејска збирка со непроценливо богатство. Посета на Шопинг Центар. Во попладневните часови поаѓање за Скопје преку Р.Грција. Ноќно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности.

7 ден.

Пристигнување во Македонија во утринските часови.

Во цената на аранжманот е вклучено:

Превоз со високотуристички автобус
Сместување во Хотел 3* на база 4 НП (ноќевање со појадок)
Панорамски разглед на Истанбул со локален водич
Професионален туристички придружник
Организација и реализација на програмата
Посета на **Аја Софија**
Крстарење по **Босфор**
Патничко осигурување
Посета на **Marmara University** со презентација

Во цената на аранжманот не е вклучено:

Посета на Национален ресторан Ташхан (факултативно) 25 €
Посета на Топи Капи Палатата 13 €
Посета Долма Бахче Сарај 15 €
Посета на Ноќен клуб на Таксим 3 €

249€ / 15.438МКД